

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05,81/05,24/07,159/08,48/10,124/10,51/11,123/12,93/13,42/14,44/15,129/15, 39/16 99/18 и 89/22), Општина Охрид, на ден 24.01.2023г. донесе

Одлука за спроведување на стратегиска оцена

1. За планскиот документ Урбанистички план за село Вапила, Општина Охрид, кој го донесува Општина Охрид е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина .
 2. Како органи засегнати од имплементацијата на планскиот документ Урбанистички план за село Вапила, Општина Охрид, се определуваат следните: Министерство за животната средина и просторно планирање и Општина Охрид
3. За планскиот документ Урбанистички план за село Вапила, Општина Охрид, кој плански документ го донесува Советот на Општина Охрид, донесувањето на овој плански документ ќе има влијание врз животната средина
4. Обемот на извештајот за стратегиска оцена треба да ги опфати следните аспекти: Влијанието на развојните решенија во поглед на осетливите елементи на животната средина на планираниот опфат(вода, почва, управување со отпад, природното и културно/археолошко наследство и пејсаж).
5. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на Општина Охрид на следната веб адреса: www.ohrid.gov.mk
6. Против ова одлука јавноста има право на жалба до Министерството за животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката на веб страната .

Бр.

Име и презиме
Градоначалник

Место
Охрид

Кирил Пецаков

| Податоци за органот кој го изработува планскиот документ | |
|---|---|
| Назив на планскиот документ | Урбанистички план за село Вапила, Општина Охрид |
| Орган надлежен за изработка на планскиот документ | Општина Охрид |
| Орган надлежен за донесување на планскиот документ | Совет на Општина Охрид |

| Податоци за изработувачот на планскиот документ | |
|---|---------------------------------|
| Име на лицето овластено за подготвување на планскиот документ | Кирил Илоски |
| Назив на работното место | По овластување од Градоначалник |
| Контакт податоци за лицето | Тел. 046/262-492; |

| Основни податоци за планскиот документ | | | |
|---|---------|----------|------------|
| Од што произлегува донесувањето на планскиот документ? (пр. законска обврска или друга одредба) | | | |
| <p>Согласно член 44 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр.32/20), Урбанистички план за село се изработува врз основа на Планска програма со која се утврдува прелиминарна граница на планскиот опфат и се опишува подрачјето на планскиот опфат, специфичните потреби и можности за просторен развој на подрачјето во рамки на опфатот, како и општите и посебните цели на планирањето и програмските содржини што треба да бидат предмет на планирањето. Согласно на член 21 од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр.225/20 и 219/21),</p> <p>Планската програма се изработува врз основа на:</p> <ul style="list-style-type: none"> • анализата на степенот и начинот на реализација на важечкиот урбанистички план, • анализата на потребите и можностите за просторен развој, • заклучоци и плански одредби за просторниот развој за предметниот плански опфат што произлегуваат од планови и од стратегии за развој што се донесени на повисоко ниво на планирање, <p>Поради тоа што предметната локација се наоѓа во заштитен простор како светско природно и културно наследство во Охридскиот регион ,конкретно (III заштитна зона на природно наследство) и (III–г (опфати на села) дополнителна зона надвор од град на културно наследство) и за истите потребно е да се почитуваат одредбите од:</p> <ul style="list-style-type: none"> -План за управување со Светското природно и културно наследство во Охридскиот регион(2020-2029) со Акциски план објавен во (“Сл.весник на Р.Северна Македонија“ бр. 45/20) -Закон за управување со Светското природно и културно наследство во Охридскиот регион(2020-2029) со Акциски план објавен во (“Сл.весник на Р.Северна Македонија“ бр. 75/10) -Закон за заштита на во Охридското,Преспанското и Дојранското Езеро (“Сл.весник на СФРЈ“ бр. 45/77) - како и одредбите на Конвенцијата на УНЕСКО и документите донесени од оваа Организација <ul style="list-style-type: none"> • програмски цели и насоки за обемот и природата на потребниот просторен развој. <p>Планската програма на урбанистичките планови се состои од текстуален и графички дел. Основа за изработка на планската програма за изработка Урбанистички план за село Вапила, Општина Охрид е:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ОХРИД 2020-2022 (бр. 08-6482/16 од 30.07.2020), донесена од Советот на Општина Охрид - Урбанистичка документација за период(1998-2003)Вапила –Општина Косел(Одлука бр.07-133/5 од 11.06 1999г.) - Ажурирана геодетска подлога. -Склучен договор помеѓу ОПШТИНА ОХРИД и ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ ТРАЈЧЕ ДООЕЛ КАВАДАРЦИ (бр.09-5515/1 Од 26.06.2020г.) | | | |
| Дали се донесува нов плански документ или се вршат измени на постојниот? | | | |
| Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> | | | |
| Доколку се врши измена на постоечки плански документ наведете го називот на стариот плански документ и причините за негово изменување? | | | |
| / | | | |
| Дали планскиот документ опфаќа област определена со член 65 став 2 од Законот за животна средина? Доколку одговорот е ДА наведете ја областа. | | | |
| / | | | |
| Дали планскиот документ е определен со уредбата за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето. Доколку е определен наведете ја точката и алинејата под која е определен. (пр. член 3, точка 1, алинеја 5) | | | |
| Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> | Член: 3 | Точка:13 | Алинеја: / |

| |
|---|
| <p>Дали со планскиот документ се планира реализирање на проект што е предвиден со Уредбата за определување на проектите и критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапка за оцена на влијанието врз животната средина. Доколку одговорот е позитивен наведете за каков проект станува збор</p> |
| / |
| <p>Дали планскиот документ опфаќа користење на мала област од локално значење како што е определено со член 65 став 3 од Законот за животна средина. Доколку одговорот е ДА, наведете ја површината на областа и нејзиното значење.</p> |
| Не |
| <p>Да се наведе целта на донесување на планскиот документ и да се опише клучната одлука која ќе се донесе.</p> |
| <p>Општи цели за изработка на Урбанистички план за село Вапила , Општина Охрид се: Општи цели за изработка на Урбанистички план за село Вапила, Општина Охрид се:</p> <ol style="list-style-type: none"> рамномерен просторен развој; рационално уредување и користење на просторот; создавање и унапредување на условите за хумано живеење и работа на граѓаните; надминување на урбаните бариери на лицата со инвалидитет; одржлив просторен развој; сочувување на квалитетот и унапредување на животната средина и природата; справување со климатските промени; сочувување и заштита на недвижното културно наследство и безбедност од природни и технолошки катастрофи и хаварии. <p>Целите на урбанистичкото планирање се остваруваат со применувањето на начелата на урбанистичкото планирање и уредувањето на просторот во процесот на изработување, донесување и спроведување на урбанистичките планови и тоа:</p> <ol style="list-style-type: none"> интегрален пристап во планирањето; грижа и развој на регионалните особености; остварување на јавниот интерес и заштита на приватниот интерес; јавност во постапката за изработување, донесување и спроведување на плановите; инклузивност и партиципативност во постапката за изработување, донесување и спроведување на плановите; хоризонтална и вертикална усогласеност и координација во планирањето и уважување на научно и стручно утврдените факти и стандарди. <p>Цел на изработка на Урбанистички план за село Вапила, Општина Охрид е поставување на урбанистички концепт и давање насоки за идниот развој на селото, заради создавање услови за планирање на организирани простори и изградба на објекти, согласно важечката законска и подзаконска регулатива, како и вклопување на објектите со утврден статус согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти.</p> |
| <p>Предмет на планскиот документ. (пр. транспорт, планирање на просторот и сл.)</p> |
| Планирање на просторот |
| <p>Периодот за донесување на планскиот документ.</p> |
| / |
| <p>Предвидено ревидирање на планскиот документ. Доколку е предвидено ревидирање, на колку години?</p> |
| ./ |
| <p>Простор или област опфатени со планскиот документ. (пр. географска област, добро е да се прикачи мапа)</p> |
| <p>Границата на планскиот опфат на Урбанистички план за село Вапила , Општина Охрид е огласно барањето на Општина Охрид, со намален опфат во однос на предходна планска документација за село Вапила период(1998-2003), Општина Косел (Одлука бр.07-133/5 од 11.061999г.) Границата на опфатот е дефинирана: - На северо-источната страна границата на планскиот опфат започнува со пресекување на парцелите КП 14 и КП 162 ,па продолжува по источната страна на парцелите КП 483/1.КП 480</p> |

| |
|---|
| <p>повторно пресекува парцели КП 483/2, локален пат КП 736, и КП 39, па продолжува тангирајќи по локален пат КП 737 и КП 738 и продолжува по северната страна на парцелите КП 502, КП 501, КП 500, КП 499, и КП 498/1. Потоа повторно ја сече КП 39 и продолжува по североисточната страна на парцелите КП 497, КП 496, КП 495, КП 494, КП 691 и повторно ја сече парцелата КП 39, па продолжува по северната страна на КП 700 и КП 701, а со пресекување на парцелите КП 703/1, КП 703/2 и КП 703/3 завршува.</p> <p>- На југо-источната страна границата на планскиот опфат започнува со пресекување на локален пат КП 739, по источната страна на КП 686/4, ја пресекува реката Вапилица со КП 740 и тангирајќи по нејзината јужна страна породолжува со пресекување на локален пат КП 672/2 и тангирајќи го по јужната страна продолжува по јужната страна на парцелите КП 661, КП 660, КП 657, па ги пресекува од јужната страна и парцелите КП 652/1, КП 652/2, КП 652/3, КП 646, КП 515. Потоа продолжува по јужната страна на КП 513 и по југоисточната страна на парцелите КП 520/1, КП 520/2, КП 523, КП 525, ги пресекува 529/1 и КП 529/3 и тангирајќи по реката Вапилица КП 740 и пресекувајќи ја истата завршува.</p> <p>- На југо-западната страна границата на планскиот опфат започнува тангирајќи од јужната страна КП 622, па пресекувајќи локалниот пат КП 739 и продолжува со пресекување од југозападната страна повеќе парцели и тоа КП 557/6, КП 555, КП 554, КП 553/2, КП 552/3, КП 551/3 и КП 541/2. Потоа продолжува по западната страна на парцелите КП 541/1, КП 541/3, КП 457, КП 458 и КП 459 и повторно пресекува од југозападната страна повеќе парцели и тоа КП 460, КП 461, КП 462/1, КП 463, КП 464, КП 465/3, КП 465/2, КП 465/1 и завршува со тангирање по јужната страна, па пресекување на локален пат КП 738.</p> <p>- На северо-западната страна границата на планскиот опфат започнува по северозападната страна на парцелата КП 472, ја пресекува и продолжува да ги сече од северната страна парцелите КП 473/3, КП 473/2, КП 473/1, КП 474, КП 475/1, КП 476/1, КП 476/2, продолжува по северната страна на КП 477/2 и завршува со пресекување од северозападната страна парцелите КП 164 и КП 163. Вкупната површина опфатена во рамките на опишаната граница на планскиот опфат изнесува 227345.91 м² (22.7 ха).</p> |
| <p>Целите и/или предлог целите што треба да се постигнат со реализирањето на планскиот документ и дали истите се содржани во акт или документ.</p> |
| <p>Да <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Не <input type="checkbox"/></p> |
| <p>Дали е приложена копија од целите?</p> |
| <p>Да <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Не <input type="checkbox"/></p> |

| |
|---|
| <p align="center">Резиме на влијанијата врз животната средина</p> <p>(Да се определи дали имплементацијата на планскиот документ ќе предизвика значително влијание врз животната средина, потребно е да ги пополните прашањата кои следат подолу како водич за определување на значителното влијание на ефектите врз животната средина, а кои се во согласност со Уредбата за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали определени плански документи би можеле да имаат значително влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.)</p> |
| <p>Потенцијалните влијанија врз животната средина од планскиот документ.</p> <p>Областа во рамки на планскиот опфат е еколошки чиста. Во околината на селото има дабова и борова шума. Низ селото Вапила поминува реката Вапилица. Предметната локација се наоѓа во опфатот на просторот заштитен како светско природно и културно наследство во охридскиот регион, заради што е потребно да се почитуваат одредбите од Законот за управување со Светското природно и културно наследство во Охридскиот регион (Сл. Весник на РМ бр.75/10), Планот за управување со Светското природно и културно наследство на Охридскиот регион (Сл. весник на РСМ бр.45/20) како и одредбите од Конвенцијата на УНЕСКО и документите донесени од оваа Организација</p> <p>Потенцијалните влијанија врз животната средина од планскиот документ можат да настанат од:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Расчистување на вегетација, движење на механизацијата, складирање на материјали на несоодветни локации -Градежните активности, движењата на камионите и механизацијата може да предизвикаат повисоки нивоа на бучава -Евентуални пропуштања и истекување на масло од возилата или опремата -Создавање на различен вид отпад(вегетација, комунален отпад, градежен отпад, асфалт) |

| | |
|--|---|
| <p>Веројатноста, времетраењето, фреквенцијата и повратноста на влијанијата;</p> | <p>Просторот во рамките на планскиот опфат ќе се планира со следните класи на намена: А - ДОМУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ Б - ДЕЛОВНИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ НАМЕНИ В - ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ И ИНСТИТУЦИИ Г - РУДАРСТВО, ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА Д - ЗЕЛЕНИЛО, РЕКРЕАЦИЈА И МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ Е - ИНФРАСТРУКТУРИ</p> <p>Со реализацијата на планскиот документ ќе се постигне рационално искористување и уредување на просторот. При реализација на содржините во планскиот опфат предвидени со планската документација особено во конструктивната фаза ќе се генерираат емисии во воздухот од градежните активности и од механизацијата, отпадни води, отпад, бучава, вибрации, несакани истекувања и сл. кои може да предизвикаат негативни влијанија врз здравјето на луѓето, воздухот, водата, почвата, биолошката разновидност, пределот и сл. Овие влијанија се оценуваат како можни, локални, повратни и неповратни краткорочни влијанија. Изградбата на планираните објекти во рамки на планскиот опфат се очекува да предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно опкружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост и уреденост на просторот, како и социоекономски развој.</p> |
| <p>Кумулативната природа на влијанијата врз животната средина и животот и здравјето на луѓето</p> | <p>Со реализација на планскиот документ не се очекува значајно влијание врз микроклимата. При реализација на содржините во планскиот опфат предвидени со планската документација особено во конструктивната фаза ќе се генерираат емисии во воздухот од градежните активности и од механизацијата, отпадни води, отпад, бучава, вибрации, несакани истекувања и сл. кои може да предизвикаат негативни влијанија врз здравјето на луѓето, воздухот, водата, почвата, биолошката разновидност, пределот и сл. Овие влијанија се оценуваат како можни, локални, повратни и неповратни краткорочни влијанија.</p> |
| <p>Прекугранична природа на влијанијата;</p> | <p>Нема</p> |
| <p>Ризиците по животот и здравјето на луѓето и животната средина (пр. како резултат на несреќи);</p> | <p>Нема ризици по животот и здравјето на луѓето и животната средина по однос на несреќи кои би можеле да се случат.</p> |
| <p>Опсег и просторниот обем на влијанијата (географска област и големината на популацијата која ќе биде засегната).</p> | <p>Селото Вапила се наоѓа во источниот дел на Охридската котлина и е село од разбиен тип. Во околината на селото има земјоделско земјиште и дабова и борова шума. Низ селото Вапила поминува реката Вапилица. Во селото постојат стари камени куќи, а некои од нив се обновени од жителите на селото. Во селото постои водоводна мрежа, канализациона мрежа не постои, има само септички јами. Има верски објект црква Св Недела. Локалните жители се бават претежно со земјоделство и сточарство во мал обем. Во селото има неколку постојани жители.</p> <p>Површината во границите на планскиот опфат изнесува 227345.91 м² (22.7 ха).</p> |
| <p>Потенцијалните економски и социјални влијанија кои би ги предизвикал планскиот документ како што се:</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>Со планскиот документ ќе се добие позитивен ефект во контекст на економските и социјалните влијанија. Просторот е со исклучителни можности за просторен развој со оглед на погодните амбиентални и климатски карактеристики, инфраструктурната поврзаност како и создадената традиција за туристичка понуда.</p> | |
| <p>Вредноста и ранливоста на областа која ќе биде засегната со донесување на планскиот документ:</p> <p>Областа со реализација на планскиот документ ќе добие зголемена вредност на постојното земјиште. Од друга страна со зголемување на густината на изграденост можно е да се измени амбиенталноста на просторот и пејсажните карактеристики.</p> <p>Со предложеното решение се овозможува развој и градење соодветни на намената, видот, густината и начинот на користење на земјиштето и градбите, а согласно со стандардите и нормативите за урбанистичко планирање.</p> | |
| <p>Посебни природни карактеристики или културно наследство</p> | <p>Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите на просторниот план на РМ на просторот предложен за изработка на Урбанистички план за село Вапила, Општина Охрид, нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство. Предметната локација се наоѓа во опфатот на просторот заштитен како Светско природно и културно наследство на Охридскиот регион.</p> <p>Во делот на заштита на културното наследство е наведено на ниво на катастарска општина, поради што при изработка на проектната документација потребно е да се утврди дали на предметната локација има културно наследство и во таа смисла да се применат соодветните плански мерки за заштита на истото и да се постапи во согласност со постоечката законска регулатива.</p> |
| <p>Надминувањата на стандардите за квалитет на животната средина или граничните вредности</p> | <p>Нема да има значително влијание врз квалитетот на животната средина и здравјето на луѓето</p> |
| <p>Интензивна употреба на земјиштето</p> | <p>Една од планските определби утврдени со просторниот план на РМ е рационално користење на земјиштето заради што е неопходно пред започнување на сите активности да се утврди општествената и економската оправданост за зафаќање на предложената површина на планскиот опфат на селото.</p> <p>При изработка на предметната документација, неопходно е воспоставување и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредување на нормите и стандарди за градба. Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштита на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.</p> |
| <p>Влијанијата врз областите или пејсажите кои имаат признати статус на национални или меѓународни заштитени подрачја.</p> | <p>Просторот на предметниот опфат се наоѓа во источниот дел на Охридската котлина. Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите на просторниот план на РМ на просторот предложен за изработка на Урбанистички план за село Вапила, Општина Охрид, нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство. Заштитени подрачја во регионот се НП Галичица, Охридското Езеро и Студенчишко блато, а целата област е под заштита на УНЕСКО. Со реализацијата на планот се очекуваат следните влијанија врз животната средина:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Биодиверзитет -Почвата -Водата -Пејсажот |

| | |
|---|--|
| | <p>--Воздухот Најважна карактеристика во овој регион е изобилството со богата флора и фауна и ендемични видови во НП Галичица, Студенчишко блато и Охридското Езеро.</p> |
| <p>Објаснете го степенот до кој планскиот документ поставува рамка за спроведување на проекти и други активности, во однос на локацијата, природата, големината и условите за работа или според одредувањето на ресурсите: Просторот во рамките на планскиот опфат ќе се планира со следните класи на намена: А - ДОМУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ Б - ДЕЛОВНИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ НАМЕНИ В - ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ И ИНСТИТУЦИИ Г - РУДАРСТВО, ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА Д - ЗЕЛЕНИЛО, РЕКРЕАЦИЈА И МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ Е - ИНФРАСТРУКТУРИ</p> <p>Со урбанистичкиот план се создаваат предуслови за развој на локалната економија и ефектуирање на даночната обврска на сопствениците за плаќање данок на имот што претставува извор на приход на локалната самоуправа. Овој приход мултиплицирано ќе овозможи зголемување на фондовите на општината и развој на повеќе дејности од нејзина надлежност со што ќе се овозможи посредно повисок степен на задоволување на потребите и зголемување на квалитетот на услугите кои што локалната самоуправа ги дава на своите граѓани.</p> | |
| <p>Објаснете ја околината во близина на проектот односно активната која се планира да се спроведе со планскиот документ од аспект на можни влијанија врз животната средина. (пр. планот предвидува изградба на резиденцијални објекти во близина на индустриска зона, објаснете дали индустриската зона ќе има влијание врз животната средина на планираните резиденцијални проекти): Во близина на просторот кој е предмет на планирање, на поголема оддалеченост се наоѓаат с. Косел, с.Ливоишта, с.Расино и живинарската фарма Вапилица. Теренот на кој се наоѓа планскиот опфат е рамничарски, а селото Вапила е изградено по течението на река Вапилица.</p> | |
| <p>Објаснете ја важноста на планскиот документ за вклучување на аспектот на заштита на животната средина особено во поглед на промовирањето на одржливиот развој: (Да се наведе дали обемот на планскиот документ придонесува кон одржливоста и намалување на еколошките проблеми. Пр. еден инфраструктурен план може да има поголеми влијанија врз животната средина отколку некој образовен план на наставните планови) Урбанистичката документација треба да обезбеди рационално искористување на планираните површини за одредени намени. Неопходно е согледување на реалните капацитети на постојната инфраструктура за обезбедување на потребите на градбите во рамки на планскиот опфат. Имплементацијата на планските содржини предвидени со планот со контролирани емисии во медиумите од животната средина ќе придонесе за зголемен развој на Општина Охрид од аспект на приходи од комунални такси и даноци, зголемено вработување и сл. Од друга страна, од аспект на животната средина во оперативната фаза на објектите може да генерираат емисии кои може да предизвикаат влијанија врз медиумите од животната средина, односно: Воздух: Зголемена фреквенција на возила, работни активности на услужните објекти, употреба на енергенси Бучава: Зголемено ниво на бучава од превозните средства Вода: Несоодветното третирање на отпадните води може да го наруши квалитетот на површинските и подземните води, како и квалитетот на почвата. Почва: Несоодветното управување со емисиите во воздух, отпад и отпадни води генерирани во рамките на планскиот опфат може да го нарушат квалитетот на почвата. Природно и културно наследство: Предметната локација се наоѓа во опфат на просторот заштитен како светско природно и културно наследство во Охридскиот регион, заради што е потребно да се почитуваат одредбите од Законот за управување со светското природно и културно наследство во</p> | |

Охридскиот регион (Службен весник на РМ, број 75/10), Планот за управување со Светско природно и културно наследство на Охридскиот регион (Службен весник на РСМ, број 45/20), како и одредбите на Конвенцијата на УНЕСКО и документите донесени од органите на оваа Организација.

Пејсаж:Просторот има пејсажни вредности, претставува рамничарски терен низ кој тече реката Вапилица.

Транспорт:Зголемена фреквенција на возила

Отпад:Генерирање на отпад

Во стратегиското планирање акцентот на развојот на локацијата треба да се стави на контролирани емисии во медиумите, одржливо искористување на ресурсите и отпадот и примена на мерки за енергетска ефикасност. Од аспект на одржливост, донесувањето на планот позитивно ќе влијае врз:

-Привлекување на нова работна сила и вработување, намалување на сиромаштијата

-Придонес во локалната и националната економија

Кои еколошки проблеми се релевантни за планскиот документ. Опишете зошто истите се релевантни и опишете ја нивната природа и сериозност.

(Објаснете ги проблемите кои спроведувањето на планскиот документ може да ги предизвика или да доведе до нивно зголемување, проблемите кои може да го забават неговото спроведување, како и проблеми кои спроведувањето на планскиот документ може да ги реши или намали.)?

Главни проблеми релевантни за планскиот документ се:

Планскиот опфат е формиран на рамничарски терен по течението на река Вапилица.Потребно е да се предвидат заштитни мерки кои се неопходни за да се превенира деградација на просторот со спроведувањето на планот.

Објаснете како планскиот документ кој е предмет на разгледување е поврзан со друг/и плански документ/и во хиерархијата на планирање. Наведете го називот на тој/тие плански документ/и и наведете ги клучните влијанија на тие плански документи врз животната средина. Определете ги разликите во клучните одлуки што се носат со предметниот плански документ и другите плански документи кои биле или ќе бидат предмет на оцена.

Урбанистичката документација е поврзана со:

-Просторниот план на РМ

-Просторен план на Охридско-Преспански регион(2010)

-Национален акционен план за животна средина

-Стратешки план за локален економски локален развој на Општина Охрид 2002-2012

-Национален план за управување со отпад

-План за управување со отпад на Општина Охрид

-Втор Национален Еколошки Акционен План

-ЛЕАП на Општина Охрид 2019-2025

-Национална стратегија за одржлив развој 2009

- План за управување со Светско природно и културно наследство на Охридскиот регион (Службен весник на РСМ, број 45/20)

Целите на сите наведени плански документи се усогласени со планот и нема разлика во клучните одлуки

Доколку потенцијалните влијанија на клучните одлуки во планскиот документ веќе биле предмет на оцена или веќе биле разгледани во други плански документи во некоја поранешна фаза, резимирајте ги главните заклучоци на таа оцена и како тие заклучоци се користени во процесот на одлучување. Опишете дали претходно спроведената оцена е направена согласно најновите сознанија за влијанијата врз животната средина со цел да може истата да се користи во процесот на усвојување на постоечкиот плански документ.

При изработка на планскиот опфат се почитувани намената и одредбите за спроведување на важечките планови од повисоко ниво, Просторниот план на РМ како и Планот за управување со Светско природно и културно наследство на Охридскиот регион (Службен весник на РСМ, број 45/20)

Доколку потенцијалните влијанија од клучната одлука во овој плански документ ќе биде оценета во некоја подоцнежна фаза на планирање на пониско ниво, наведете како ќе обезбедите влијанијата што се утврдени во оваа фаза на донесување на планскиот документ да се земат во предвид при носењето на одлуката во подоцнежната фаза (пр. се спроведува стратегиска оцена на урбанистички план во кој се предвидува изградба на објект кој подлежи на постапка на оцена на влијанието врз животната средина).

Изготвениот извештај за СЕА ќе даде понатамошни насоки за донесување на одлуките во подоцнежната фаза.

| | |
|---|---|
| ИЗЈАВА | Изјавуваме дека податоците дадени во овој формулар се точни, вистинити и комплетни. |
| Функција, име и презиме и потпис на лицето кој го носи планскиот документ во име на органот | ГРАДОНАЧАЛНИК Кирил Пецаков |
| Датум Место | 24.01. 2023г. Охрид |
| | М.П. |